

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ

ОХРИД

КУМАНОВО



Ул. Никола Вапцаров бр.
22, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански бр.
82/1/7, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14А,
6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
бригада бр. 52, 1300
Куманово, Р.
Македонија



FIBULA
AIR Travel Agency



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ЛИЦЕНЦА А

ЗИМА ПАМПОРОВО 2020/21

Ценовник бр.3
18.11.2020



Индивидуално туристичко патување

ХОТЕЛ	Макс. лица во соба	ПЕРИОД				
		01.12-18.12 05.03-15.04	19.12-27.12 03.01-10.01	28.12-02.01	11.01-21.01	22.01-04.03
АПАРТ- HOTEL КАМЕЛИА 4*						
Цена по лице за ноќевање /Наем						
Студио (мин./макс.2в.)	2+0	27	42	60	30	37
Ап со 1 спална соба(мин.2воз.,макс. 2 воз.+2 деца или 3 воз.)	2+2	29	45	64	33	41
Ап со 2 спални соби (мин.4воз.) (макс.4 воз.+2деца или 5 воз.)	4+2	25	37	56	27	34
Ап со 3 спални соби (мин. 6 воз) (макс.6воз.+2деца или 7 воз.)	6+2	24	36	53	26	32

- ❖ Бесплатно користење на базен ,фитнес, остава за ски опрема,WI-FI интернет, вечерна анимација за деца, паркинг, инфра ред сауна, Џакузи, парна бања.
- ❖ **Минимум престој 5 ноќи за период од 28.12-02.01, 2 ноќевања за останатиот период**
- ❖ Доплата за појадок-6 еур. возрасни / 4 еур деца од 6-11.99 год. на ден
- ❖ Доплата за вечера-11 еур. возрасни / 6 еур деца од 6-11.99 год. на ден
- **Божикна Вечера (задолжителна)**-43 еур возрасен/ 28 еур деца 6-11.99 год.
- **Новогодишна Вечера (задолжителна)**-95 еур возрасен/50 еур. деца 3-11.99 год. во посебен дел од хотелот со анимација
- Деца од 0-5.99 год. на дополнително легло- Бесплатно
- Дете од 6-11.99 год. на дополнително легло – 60% попуст
- Дете од 0-11.99 год. на редовно легло-нема попуст
- Возрасен на дополнително легло- 20% попуст
- **Попуст за рана резервација:** 10% за резервации направени до 31.10.

ХОТЕЛ	ПЕРИОД				
PERELIK HOTEL 5*	Макс. лица во соба	01.12-18.12 06.03-20.04	19.12-27.12 04.01-22.01 20.02-05.03	28.12-03.01	23.01-19.02
Цена по лице Ноќевање со појадок					
Јуниор суит (макс. 3 в+1д)	2+1	43	49	82	57
АПП / Мазонет (Макс. 3в+1д)	2+1	55	61	93	68
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Бесплатно користење на Ноќевање со појадок, остава за ски опрема, WI-FI, превоз до ски терените. ❖ Доплата за вечера-19 еур. возрасни / 11 еур деца од 5-11.99 на ден ❖ Во Јуниор суит како SGL – доплата 20 еур по лице за период: 01.12-27.12 и 04.01-20.04. или SGL=Јуниор суит (цена за 2 лица) во периодот за Нова Година -28.12-03.01.) ➤ Новогодишна Вечера (задолжителна)-80 еур возрасен/45 еур. деца 5-11.99 год. ➤ SPA пакет – 10 еур за возрасни / 5 еур за деца 6-13.99 (вклучува користење на базен, фитнес, парна бања, Арома парна бања, ледена соба, инфраред сауна, Herbal сауна, Energy steam сауна, Финска сауна, џакузи, хамам, солена соба. <p>Деца од 0-4.99 год. на дополнително легло- Бесплатно Дете од 0-4.99 год. Со 1 возрасен=Еднокреветна Дете од 5-11.99 год. на редовно легло со 1 возрасен – нема попуст во Новогодишниот период, 25% за останатиот период Дете 5-11.99 на дополнително легло 25% попуст</p>					

ХОТЕЛ	ПЕРИОД				
ORLOVETZ HOTEL 5*	Макс. лица во соба	01.12-18.12 06.03-20.04	19.12-27.12 04.01-22.01 20.02-05.03	28.12-03.01	23.01-19.02
Цена по лице Ноќевање со појадок					
Двокреветна соба (Twin)	2+1	47	53	85	60
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Бесплатно користење на Ноќевање со појадок, користење на базен, фитнес, парна бања, арома парна бања, инфраред сауна, арома сауна, Herbal сауна, хамам, остава за ски опрема, WI-FI, превоз до ски терените. ❖ Доплата за вечера (во Perelik ресторан)-19 еур. возрасни / 11 еур деца од 5-11.99 на ден ❖ Доплата за еднокреветна соба 20 еур по ноќ на цената по лице и SGL=Двокреветна (цена за 2 лица) во периодот за Нова Година -28.12-03.01.) ❖ Доплата за АПП (на барање) 30 еур по АПП – 2 стандардни легла + дополнителни легла 1+1 (макс. лица 3 воз+1 дете) ➤ Новогодишна Вечера (задолжителна)-80 еур возрасен/45 еур. деца 4-11.99 год. <p>Деца од 0-4.99 год. на дополнително легло- Бесплатно Дете од 0-4.99 год. Со 1 возрасен=Еднокреветна Дете од 5-11.99 год. на редовно легло со 1 возрасен – нема попуст во Новогодишниот период, 25% за останатиот период Дете 5-11.99 на дополнително легло 50% попуст Возрасен на дополнително легло 25% попуст</p>					

ХОТЕЛ	ПЕРИОД				
HOTEL PRESPA 3*	Макс. лица во соба	01.12-18.12	19.12-27.12	28.12-02.01	
Цена по лице на ден Полупансион		03.01-15.01	16.01-20.02		
Двокреветна соба	2+1	21.02-15.04	28	31	52
Еднокреветна соба	1		36	40	63
Студио Мин. 3 плаќања	3+1		29	32	53
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Бесплатно користење на фитнес, Wi-Fi во соба и во лоби барот, превоз до Малина ски центар според хотелскиот распоред, паркинг ➤ Минимум престој : 5 ноќевања ➤ Новогодишна Вечера на 31.12.2019 (задолжителна) -55 еур возрасен / 30 еур деца 2-11.99 год ➤ Дете од 0-1.99г.-бесплатно ➤ Дете од 2-11.99г. на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба-30% попуст ➤ Дете од 2-11.99г. на дополнително легло во докреветна соба-75% попуст ➤ Возрасен на дополнително легло во двокреветна-25% попуст ➤ Попуст за рана резервација: 10% попуст за резервации направени до 30.11.(не важи за период 30.01-20.02.) <p>Екстра попусти: 7=6 за престој 03.01-16.01 и од 04.03. до крај на сезона</p> <p>Двата попушта не се комбинираат.</p>					

ХОТЕЛ	ПЕРИОД					
ORPHEUS HOTEL PAMPOROVO 4*	Макс. лица во соба	29.12-02.01	24.12-28.01	30.01-06.02	18.12-23.12	04.03 - 10.04
Цена по лице Полупансион			03.01-09.01		10.01-22.01	
Двокреветна соба-макс.2воз+1дете	2+1	84	47	47	49	35
Еднокреветна соба	1	122	67	70	62	49
Трокреветна соба-цена за Звоз/макс.3воз	3+0	215	121	125	110	90
АПП-1-спална соба-цена за 2воз+2деца или Звоз/макс.4 возрасни	2+2	252	141	147	129	105
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Цената вклучува бесплатно користење на базен, инфраред сауна, Финска сауна фитнес, бања со пареа,WI-FI, шатл превоз до ски патеката 2- Malina , остава за сопствена ски опрема во хотелот,паркинг, анимации за деца и спортски анимации за возрасни. ➤ Минимален престој: Минимум 3 ноќевања за период од 29.12-01.01; Минимум 4 ноќевања за период од 23.01-20.02 ➤ Божикна Вечера (задолжителна)- 41 еур. возрасни/ 22 еур. деца 5-12.99 год. ➤ Новогодишна Вечера - (задолжителна) -95 еур. возрасни/ 50 еур. деца 5-12.99 год. ➤ Попусти во двокреветна соба Дете 0-4,99 на дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна или АПП- бесплатно/бесплатен baby cot Дете 5-12,99 на дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна соба-бесплатно Дете 5-12,99 на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба- 50% попуст Две деца 5-12,99 со 1 возрасен во двокреветна соба- двете деца добиваат по 50% попуст ➤ Попусти во Апартамент 1 дете 5-12,99 на дополнително легло со 3 возрасни во АПП со 1 спална соба-90% попуст од редовната цена 4то возрасно лице на дополнително легло во АПП со 1 спална соба-85% попуст од редовната цена ➤ Попуст за рана резервација: за резервации со 7 или повеќе ноќевања престој- 20% попуст за резервации направени до 25.11.2020; за резервации со 6 или помалку ноќевања престој- 10% попуст за резервации направени до 25.11.2020; ➤ Екстра попусти 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12 и 14=12 за пристигнувања 03.01-31.03. Бесплатна е првата ноќ на престој. Попустот за рана резервација е екстра попустите НЕ се комбинираат. <p align="center">СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БР. 19 Период на престој: 12.12-28.12. и 03.01-10.04. За резервации до 15.11.2020 incl. 25% попуст за резервации со престој од 7 или повеќе ноќевања 15% попуст за резервации со престој од 6 или помалку ноќевања</p>						

ХОТЕЛ	ПЕРИОД			
	Макс. лица во соба	01.12-26.12 12.01-23.01 23.02-10.04	27.12-02.01	03.01-12.01 24.01-22.02
FINLANDIA HOTEL 4*				
Цена по лице ПОЛУПАНСИОН-(Освен за АПП)				
Двокреветна соба (макс. 4 воз.)	2+1/2	30	51	36
Двокреветна=Еднокреветна соба	1	+50%	+100%	+50%
Двокреветна Делукс	2+1	36	56	41
АПП Стд (цена само за наем на АПП макс.4 воз.)	2+2	71	120	85
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера (за двокреветна и еднокреветна соба), бесплатно користење на базен и фитнес, шатл превоз до ски патеките и назад, паркинг. ➤ Доплата за ручек -9 еур возрасни / 6 еур деца 3-11.99 год ➤ Доплата за Полупансион (задолжителен во АПП) -11 еур возрасни / 6 еур деца 3-11.99 год на ден ➤ Божикна Вечера (задолжителна)- 30 еур возрасен/ 18 еур деца 3-11.99 год ➤ Новогодишна Вечера (задолжителна) -60 еур возрасен / 33 еур деца 3-11.99 год Дете од 0-2.99 год-Бесплатно Дете од 3-11.99 год на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба- 50% попуст,НЕМА ПОПУСТ за периодот за Нова Година (27.12-02.01) Дете од 3-11.99 год на дополнително легло во двокреветна соба-50% попуст за период 27.12-02.01, 70% попуст за останатиот период Дете на дополнително легло во апартман- плаќа само за Полупансион Возрасен на дополнително легло во двокреветна соба-20% попуст ➤ Попусти за рана резервација (не важи за период 27.12-02.01) 10% попуст за резервации направени до 15.11. ➤ Екстра попуст: за престој од 7-10 ноќи-1 бесплатна ноќ во период 01.12-26.12, 10.01-21.01 и од 21.02-10.04., за престој 11 ноќи и повеќе-2 бесплатни ноќи. Двата попуста не се комбинираат. 				

ХОТЕЛ	ПЕРИОД			
	Макс. лица во соба	01.12-18.12 09.01-22.01 21.02-15.04	19.12-28.12 03.01-08.01 23.01-20.02	29.12-02.01
BELMONT SKI & SPA HOTEL 4*				
Цена по лице Полупансион				
Двокреветна соба (макс.2воз.+1дете)	2+1	30	35	58
Еднокреветна соба	1	42	53	88
Студио/АПП (мин.2воз./макс.3воз.+1дете)	2+2	35	42	70
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Бесплатно користење на парна бања, фитнес, базен, Финска сауна, паркинг (ограничен број на места), сеф, Wi-Fi., трансфер до студентскиот ски центар со возен ред потврден од хотелот. ➤ Минимум престој 3 ноќи за период од 29.12-02.01 ➤ Новогодишна Вечера на 31.12.2019 (задолжителна)-65 еур возрасен / 35 еур деца 2-11.99 год Дете од 0-1,99 бесплатно Дете 2-11.99 год. на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна-50% попуст Дете 2-11.99 год на дополнително легло во двокреветна-75% попуст Две деца 2-11.99 год со 1 возрасен во двокреветна-прво дете 50% попуст, второ дете 75% попуст Едно или две деца 2-11.99 год на дополнително легло со 2 возрасни во Студио/АПП- секое дете по 75% попуст Возрасен на дополнително легло во Студио/АПП- 25% попуст ➤ Попуст за рана резервација- 10% попуст за резервации направени до 30.11. ➤ Екстра попуст 7=6 за престој во период од 09.01-23.01 и за пристигнувања по 21.02. Попустот за рана резервација и екстра попустот не се комбинираат 				

ХОТЕЛ		ПЕРИОД										
РАМРОРОВО HOTEL 4*		Макс. лица во соба	11.12-19.12 06.03-15.03		20.12-28.12 17.01-20.02		29.12-30.12 01.01-03.01		31.12.		04.01-16.01 21.12-05.03	
Цена по лице на ден Ноќевање со појадок / Полупансион			НП	ПП	НП	ПП	НП	ПП	НП	ПП	НП	ПП
Двокреветна соба со балкон (мин 1 воз.+1дете, макс. 2воз+1дете или 3воз)		2+1	25	32	36	43	62	69	69	69	32	39
Двокреветна без балкон (мин 1 воз.+1дете, макс. 2воз.+2 деца или 3 воз.)		2+2	22	29	34	41	60	67	67	67	30	37
Еднокреветна соба		1	+50%		+80%		+100%		+100%		+50%	
Студио(мин.2воз. макс.2воз.+2деца/3воз.)		2+2	36	43	48	55	74	80	80	80	44	51
Апартман (мин. 2воз+2деца.,макс.3воз.+1дете)		2+2	42	49	53	60	79	86	86	86	49	56
Апартман Де Лукс (мин=макс.2воз.)		2+0	53	60	65	72	91	98	98	98	61	68
Претседателски АПП-цена по апп (мин=макс.2воз.)		2+0	279	293	302	316	354	368	368	368	294	308

- Бесплатно користење на базен, фитнес, Џакузи, парна бања, сауна, игротека за деца, Wi-Fi во лоби бар и Whiskey бар, ски-остава (ограничен број), превоз до ски терените, паркинг (ограничени места)

*Гостите на ПОЛУПАНСИОН имаат вечера на 24.12 и на 25.12

Минимален престој- минимум 3 ноќевања за период од 29.12-03.01

- Новогодишна Гала вечера во ресторан Орпехус(задолжителна)- За гостите на Ноќ. Со појадок или на Полупансион: 90 еур за возрасни/40 еур за деца 4-11.99/деца 0-3.99
- Новогодишна Гала вечера во ресторан Perelik (задолжителна)- За гостите на Ноќ. Со појадок или на Полупансион: 80 еур за возрасни/40 еур за деца 4-11.99/деца 0-3.99
- Деца 0-3.99 за време на Новогодишната вечера добиваат мени за деца
- Попусти:
 - 1 или 2 деца од 0-3.99 со 1 возрасен = еднокреветна соба
 - Дете од 4-11.99 г. на редовно легло со 1 возрасен во Двокреветна=Еднокреветна
 - Две деца 4-11.99 год. со 1 возрасен во двокреветна соба-секое дете по 50% попуст
 - Дете од 0-0,3,99 на допол. легло – бесплатно. Baby cot – бесплатно (на посебно барање, ограничен број)
 - Прво дете од 0-11.99 на дополнително легло со 2 возрасни - бесплатно
 - Второ дете од 4-11.99 год. на дополнително легло со 2 возрасни во Двокреветна без балкон или Студио-50% попуст
 - Возрасен на дополнително легло во двокреветна соба , студио или апартман – 20 % попуст
- **Попуст за периодот за Нова Година 29.12-03.01 (може да се комбинира со попустот за рана резервација)**
 - 10% попуст за резервации со 4 ноќевања во период од 29.12-03.01.2020
 - 15% попуст за 5-6 ноќевања во период од 29.12-03.01.2020
- **Попусти за рана резервација:**
 - 20% попуст за резервации направени до 31.10
 - 10% попуст за резервации направени до 30.11
- **Екстра попусти**
 - 7=6 за пристигнувања во период од 11.12-19.12 , 04.01-16.01 , 21.02-15.03. Бесплатна ноќ е првата ноќ на престојот

Попустот за рана резервација и екстра попустот СЕ комбинираат

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БР. 35

20% попуст за резервации направени до 30.11.incl.

Период на престој – Цела зимска сезона

Овој попуст СЕ комбинира со екстра попустите

ХОТЕЛ		ПЕРИОД		
SNEZHANKA HOTEL 3*	Макс. лица во соба	01.12-23.12 28.02-04.04	24.12-28.12 03.01-27.02	29.12-02.01
Цена по лице на ден Полупансион				
Двокреветна соба –макс.3воз.	2+1	26	31	72
Еднокреветна соба	1	38	46	144
Апп со 1 спална – цена за 2 воз + 2 деца	2+2	74	46	144
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера, бесплатно користење на базен, сауна, фитнес, Wi-Fi, паркинг. ➤ Шатл превоз до ски патеките (задолжително) 1 еур по лице на ден, цената е за повратен превоз до ски патеките и назад 3-то и 4-то возрастно лице во АПП- 12 еур на ден 3-то дете (4-11,99) во АПП- 9 еур на ден ➤ Божична Вечера (задолжителна)-23 еур возрасен / 13 еур. За деца од 4-11.99 год ➤ Новогодишна Вечера (задолжителна)-53 еур. Возрасен / 25 еур. За деца од 4-11.99 год ➤ Попусти за во двокреветна соба: Дете 0-5.99 год. На дополнително легло со 2 возрастни во двокреветна соба – бесплатно Дете 6-11.99 год. На дополнително легло со 2 возрастни во двокреветна соба -65% попуст Еден возрасен и едно дете (0-1.99)=Еднокреветна соба Дете 2-11.99 год. На редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба -40% попуст Еден возрасен и 2 деца (6-11.99)-Прво дете има 40% попуст, второ дете има 65% попуст од цената за возрасен Едно возрасен и 2 деца (2-5.99)-Прво дете има 40% попуст, второ дете плаќа 9 еур на ден Еден возрасен + 1 дете (6-11.99) + 1 дете (2-5.99)- Прво дете има 40% попуст, 2-ро дете плаќа 9 еур на ден Возрасно лице на дополнително легло во двокреветна соба – 25% попуст ➤ Попусти за рана резервација: 10% попуст за резервации направени до 31.10. ➤ Екстра попусти: (7=6) за пристигнување од 03.01-31.01. и 25.02-04.04.2021 Попустите за рана резервација и екстра попустите НЕ се комбинираат 				

ХОТЕЛ		ПЕРИОД		
MPM HOTEL MERRYAN 3*	Макс. лица во соба	26.12-03.01	19.12-25.12 04.01-09.01 13.02-20.02	01.12-18.12 10.01-12.02 21.02-11.04
Цена по лице ПОЛУПАНСИОН				
Двокреветна соба	2+1	70	42	38
Двокреветна=Еднокреветна соба	1	116	71	61
Суит-мин 2воз, макс.2воз+2 деца или 3воз	2+2	82	53	49
Дете 2-11,99 на доп.легло во двокреветна или Суит		14	14	14
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера, бесплатно користење на сауна, парна бања, џакузи, остава за ски опрема, WI-FI на рецепција и во лоби. *Минимален престој- 4 ноќевања во период 26.12-03.01, 3 ноќевања во период: 19.12-25.12, 04.01-09.01 и 13.02-20.02 Шатл превоз до ски патеките- 10 еур по лице за престој(за престој од 6 ноќевања); 10 еур по лице за првите 6 ноќевања и 2 еур по лице на ден за секој нареден ден престој (за 6 и повеќе ноќевања) и 2 еур по лице за пократок престој (до 5 ноќевања) ➤ Новогодишна Вечера (задолжителна) -65 еур возрасен / 35 еур деца 2-11.99 год Деца од 0-1.99 год-Бесплатно Дете од 2-11.99 год на редовно легло во двокреветна соба- 20 % попуст Возрасен на дополнително легло во Суит -20% попуст ➤ Попусти за рана резервација: 15% попуст за резервации направени до 31.10 ➤ Екстра попусти: 7=6, 10=9,11=10,14=12 за пристигнувања до 23.12. и пристигнувања 11.01-15.01. и од 04.03 до крај на сезона Попустите за рана резервација и екстра попустите СЕ комбинираат 				
BLACK FRIDAY –СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БР. 37 30% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ 25.11-02.12.incl. ВАЖИ ЗА ЦЕЛА ЗИМСКА СЕЗОНА				

ХОТЕЛ		ПЕРИОД				
HOTEL COMPLEX "THE CASTLE" 3*		Макс лица во соба	15.12 -29.12 03.01-04.03		30.12-02.01	05.03-31.03
Цена по соба Ноќевање со појадок			Нед-Чет	Пет и Саб		
Студио- Цена за 2 воз. (макс.2 воз.)	2+0	62	67	76	49	
Апп 1спална- Цена за 2 в. (мин.2в, макс.4 в.)	2+2	70	72	88	55	
Апп 2 спални- Цена за 4 в. (мин.4 в., макс.6 в.)	4+2	108	114	125	87	
Дете од 0-5.99год. на допол. Легло во АПП		Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно	
Прво дете 6-11.99год. на доп. легло во АПП		10	10	10	10	
Второ дете 6-11.99год. на доп. легло во АПП		7	7	7	7	
Прво возрасно лице на доп.легло во АПП		14	14	14	14	
Второ возрасно лице на доп.легло во АПП		10	10	10	10	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Во цената е вклучено ноќевање со појадок, бесплатно користење на фитнес, кабловски интернет во соба, паркинг, превоз до ски центар 1 и Малина ➤ Минимум престој во висока сезона (30.12-01.01) 3 ноќевања. ➤ Доплата за Полупансион-11 еур. возрасен / 6 еур. деца од 6-11.99 год. ➤ Новогодишна Вечера (незадолжителна) -90 еур. возрасни/ 45 еур. деца 3-17.99 год ➤ Попусти за рана резервација – Не важат за период 30.12-02.01. 10% попуст за резервации направени до 30.11. ➤ Екстра попусти: (7=5) за пристигнување во период од 06.01-20.01 и од 05.03-31.03. (7=6) за пристигнување во период од 15.12-29.12 и од 21.01-28.02 (14=12) за пристигнување во период од 06.01-31.03 ➤ Двата попуста Не се комбинираат. 						

ХОТЕЛ		ПЕРИОД				
GREEN LIFE APART HOTEL 3*		Макс лица во соба	01.12-21.12 02.03-31.03	22.12-27.12 03.01-30.01 06.02-01.03	28.12-02.01	31.01-05.02
Цена по соба Ноќевање со појадок						
Студио (за 2 лица)	2+0	36	63	78	70	
Студио (за 3 лица)	2+1	49	72	91	80	
АПП со 1 спална (макс.4 воз.)	2+2	56	86	109	95	
АПП со 2 спални (макс.5 воз. или 4воз.+2деца)	4+2	77	117	132	116	
Цена по соба Полупансион						
Студио (за 2 лица)	2+0	53	79	94	86	
Студио (за 3 лица)	2+1	72	97	116	105	
АПП со 1 спална (макс.4 воз.)	2+2	81	109	133	119	
АПП со 2 спални (макс.5 воз. или 4воз.+2деца)	4+2	118	159	172	159	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Во цената е вклучено ноќевање со појадок, или појадок и вечера, бесплатно користење на сауна, парна бања, Wi-Fi.. ❖ Вечерата на 31.12 е од 18:30 до 22:00 – ќе биде стандардна вечера ❖ Минимум престој 3 ноќи за период од 28.12-02.01. ❖ Попусти за рана резервација <ul style="list-style-type: none"> • 10% попуст за резервации направени до 30.11. Екстра попусти: (6=5 за престој до 01.12-27.12, 03.01-30.01 и од 06.02-31.03. <ul style="list-style-type: none"> ❖ Попустот за рана резервација и екстра попуст НЕ се комбинираат. 						

ХОТЕЛ	ПЕРИОД				
	Макс. лица во соба	26.12-02.01	18.12-25.12 03.01-20.01	21.01-28.02	01.03-31.03
STENATA APART HOTEL 2*					
Цена по соба Ноќевање со појадок					
АПП-1 спална соба-Цена за 2 лица	2+1	113	74	85	67
АПП- 2 спални соби-Цена за 4 лица	4+2	149	105	117	92
Студио-Цена за 2 лица	2+0	85	59	68	54
АПП Лукс-1 спална соба-Цена за 2 лица	2+1	146	95	109	86
АПП Лукс-2 спални соби-Цена за 4 лица	4+2	190	138	150	119
Дете 7-13,99 на дополнително легло		10	10	10	10
Возрасен на дополнително легло		15	15	15	15
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Бесплатно користење на Ноќевање со појадок, остава за ски опрема,WI-FI ❖ Минимум престој 5 ноќи за период од 26.12-02.01 и 21.01-28.02, мин. 3 ноќи за останатиот период ❖ Доплата за вечера-11 еур. возрасни / 6 еур деца од 7-13.99 /3 еур по дете 3-6.99 на ден ➤ Новогодишна Вечера (задолжителна)-72 еур возрасен/39 еур. деца 3-13.99 год. ➤ Нема стандардна вечера на 31.12. Деца од 0-6.99 год. на дополнително легло- Бесплатно Дете од 6-13.99 год. на дополнително легло плаќа според табелата Дете од 0-13.99 год. на редовно легло-нема попуст ❖ Попусти за рана резервација – СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БР. 21 • 10% попуст за резервации направени до 30.11. ➤ Екстра попусти: За престој 7-13 ноќи – 1 ноќ бесплатно, за престој 14 ноќи и повеќе – 2 ноќи бесплатно во период 03.01-31.03. Бесплатна ноќ е последното ноќевање од престојот ➤ Двата попусти можат да се комбинираат 					

ХОТЕЛ	ПЕРИОД					
	Макс. лица во соба	01.11-15.12	16.12-24.12 11.01-17.01 04.03-31.03	25.12-01.01	02.01-10.01 18.01-31.01 10.02-03.03	01.02-09.02
EFFECT MALINA RESIDENCE APARTMENTS 3*						
Цена по соба Само сместување						
АПП 1 спална соба-Цена за 3 воз.	2+1	62	71	128	88	112
АПП-2 спални соби-Цена за 5 воз.	4+2	78	89	159	109	140
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Цената вклучува сместување,WI-FI, отворен паркинг ❖ Минимум престој 3 ноќи за период од 25.12-01.01. ❖ Доплата за појадок-6 еур. По лице на ден (Појадокот се сервира на маса во апартаментите, гостите може да порачаат бојадок за еден, за двајца или повеќе лица) 						

ХОТЕЛ	Макс лица во соба	ПЕРИОД			
		01.12-06.12 10.12-19.12 04.03-15.04	11.01-29.01	20.12-28.12 04.01-10.01 30.01-03.03	29.12-03.01
FOREST NOOK APART HOTEL					
Апарт хотел Цена по соба (редовни легла) Полупансион					
Двокреветна соба Анекс зграда-Цена за 2 воз (Макс.2в+1д)	2+1	55	61	67	97
Двокреветна соба Главна зграда-Цена за 2 воз. (Макс. 2в+1д)	2+1	59	63	70	99
АПП со 1 спална Анекс зграда-Цена за 2 воз	2+2	64	70	76	122
АПП со 1 спална Главна зграда-Цена за 2 воз.	2+2	68	72	79	124
Мазонет со 2 спални Анекс зграда-Цена за 4 воз.	4+2	105	115	128	182
АПП со 2 спални Главна зграда –Цена за 4 воз.	4+2	109	120	133	187
Дете 0-5.99 на дополнително легло Полупансион со 2 воз. Во Главна /Анекс зграда		Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно
Дете 6-11.99 на допол. Легло Полупансион во Главна/Анекс зграда		10	10	10	10
Возрасен на допол. Легло Полупансион во Главна/Анекс зграда		24	24	24	24
Вили - Цена по соба – Само сместување					
Вила со 2 спални	4+2	98	108	130	195
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Анекс зграда: главен ресторан, ноќен клуб, рецепција, игротека, остава за ски опрема, сите апартмани со 2 спални се мазонети на 2 ката ❖ Главна зграда: лоби бар, спа центар, меана, ресторн, детско катче, анимациска сала, кино сала ❖ Во цената е вклучено бесплатно користење на сауна, парна бања, базен, превоз до ски лифтот, интернет ❖ Цените не важат за време на студентскиот празник (07.12-09.12) ❖ Нема стандардна вечера на 25.12 и на 31.12. Цените во Главна/Анекс зграда за 25.12 и 31.12 вклучуваат само појадок ❖ Сместување во соби на 26.12, 30.12 и 02.01. е после 17:00 ❖ Минимум престој во апарт хотел 3 ноќи ❖ Минимум престој во вилите е 5 ноќи за период 29.12-02.01 ❖ Доплата за Полупансион (во Вилите, незадолжително) – 13 еур за возрасни/9 еур за деца 6-11.99/деца до 5.99 бесплатно ❖ Божикна вечера (незадолжителна): 33 еур за возрасни/17 еур за деца 6-11.99/11 еур за деца 3-5.99 ❖ Новогодишна вечера (незадолжителна): 63 еур за возрасни/33 еур за деца 6-11.99/17 еур за деца 3-5.99 <p>Екстра попусти-важат само за вилите: (7=6, 11=9, 14=11 за престој: 01.12-19.12, 11.01-29.01 и од 04.03-15.04 6=5 за пристигнувања од 04.03. до крај на сезона</p> <p style="text-align: center;">СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БР. 29 10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11. Период на престој: 01.12-15.04. за Главна и анекс зграда / 01.12-28.12 и 04.01-15.04. за Вила</p>					

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА :

- Туристичка такса 1 еур на ден по лице
- **РАНО БУКИРАЊЕ не подложи на промена на термин или хотел, како и откажување на резервацијата од страна на патникот. Уплатениот аванс од 50% не се враќа.**
За резервации направени без Рано букирање, важат општите услови од Член. 6 од Договорот за Патување.
- Цените се дадени во евра, плаќањето е задолжително во денари (1 еур=61.8 мкд)
- Задолжително патничко и здравствено осигурување
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош (3 месеци)
- За резервација задолжителна уплата аванс од 50% од вкупниот износ
- Целосна доплата 7 дена пред патување (освен за рано букирање)
- За овој аранжман важат општите услови на патувањена Фибула Ер Травел